



Vitamin C

Витамин С одамна го привлекува вниманието на козметолозите, а откријата во последните години потврдуваат дека игра значајна улога во зачувувањето на убавината и здравјето на кожата. Тој учествува во сите процеси кои се случуваат во кожата - растеж, обновување на соединувачкото ткиво, заштита од штетните влијанија на околната средина, заздравување на раните, синтеза на колаген, кој го спречува предвременото стареење на кожата. Активно го потиснува изработувањето на меланин, при што на тој начин го намалува формирањето на пигментни дамки и пеги. Прекрасно ја избелува кожата.

Витамин С е моќен антиоксидант, кој ги сврзува слободните радикали, кои се формираат под дејство на околната средина и како резултат на физиолошките процеси во организмот. Има уникатни заштитни својства. Содржината му е значително помала во кожа која е повредена од сонце, отколку во нормална, затоа што тој се троши за спречување и неутрализирање на негативното дејство на сончевите зраци.

Губејќи витамин С, кожата губи од својата мажност, еластичност и младост. Но, во чист вид витамин С е исклучително нестабилен. Не издржува на дневна светлина, воздух, и висока температура. Се раствора лесно во вода, но брзо оксидира во воден раствор под дејството на воздухот и светлината. Поради тоа неговото вклучување во составот на сретствата за грижа на кожата долго време беше проблем. Формите, под кои се влагаше, беа или нестабилни, или малку ефективни. Денес, како резултат на научните проучувања и новите технологии, веќе е добиена нова форма на аскорбинска киселина која се раствора во масти. Ова откритие овозможи успешно вклучување на витамин С во современата козметика, при што се зачувува неговата активност преку целиот период на траење на козметичките продукти.

Серијата производи за лице со витамин С со трговската марка REFAN содржат стабилна, маслорастворлива форма на витамин С, којашто:

- Има многу добра апсорпција преку кожата
- Ја инхибира активноста на внатрешклеточната тирозиназа и меланогенезата (избелување)
- Ја намалува UV- индуцираната повреда на ДНК на клетката (UV заштита / анти-стрес)
- Ја спречува липидната пероксидација и стареење на кожата (антиоксидант)
- Ја повишува синтезата на колаген и заштита на колаген (против стареење)

Дневниот крем ја штити кожата од УВ- зраците и штитејќи ја од формирањето на слободни радикали, се бори со предвременото стареење.

Ноќниот крем ја закрепнува кожата преку ноќта и се бори со образувањето на брчки.

Серумот за лице е со докажано избелувачко дејство. Нанесен под дневниот и ноќниот крем, како и самостојно, ја намалува пигментацијата на кожата. Базиран целосно на природни состојки, тој дејствува не само избелувачки, но и ја регенерира кожата.

Производи

06456



ВИТАМИН С ПРОТИВ СТАРЕЕЊЕ ДНЕВЕН КРЕМ ЗА ЛИЦЕ

Антиоксидантен дневен крем за лице кој се бори со стареењето на кожата и ѝ придава светол, и сјаен надворешен изглед. Збогатен со витамин С кој ја стимулира синтезата на колаген, ги закрепнува ткивата и го намалува оксидативниот стрес на кожата, предизвикан од факторите на околната средина. Начин на употреба: се наноси на чиста и сува кожа на лицето наутро за заштита преку ден.

50 ml

06457



ВИТАМИН С ПРОТИВ СТАРЕЕЊЕ НОЌЕН КРЕМ ЗА ЛИЦЕ

Антиоксидантен ноќен крем за лице кој се бори со стареењето на кожата и ѝ придава светол, и сјаен надворешен изглед. Збогатен со витамин С кој ја стимулира синтезата на колаген, ги закрепнува ткивата и го намалува оксидативниот стрес на кожата, предизвикан од факторите на околната средина. Сквијан од маслинка ја потхранува кожата преку ноќта и ја подобрува нејзината еластичност. Начин на употреба: се наноси на чиста и сува кожа на лицето навечер за закрепнување преку ноќта.

50 ml

06349



ВИТАМИН С - ИЗБЕЛУВАЧКИ СЕРУМ ЗА ЛИЦЕ

Концентриран, но лесен за примање од кожата витамин С кој видливо го осветлува тенот, заедно со пигментните дамки кои се појавиле. Ја стимулира синтезата на колаген, ги закрепнува ткивата и го намалува оксидативниот стрес, предизвикан од факторите на околната средина. Сквијан од маслинка ја омекнува кожата и ја подобрува нејзината еластичност. Начин на употреба: Се користи самостојно со наносување на 1-2 пати дневно врз пигментните дамки или врз целото лице. Може да го дополните ефектот од омилена козметика со наносување пред кремот за лице. Да не се користи во летните месеци врз незаштитена кожа од продукти за заштита од сонце. БЕЗ КОНЗЕРВАНТИ.

10 ml